



**Комерцијални
возила**

CADDY 5 Plus

Мотор: 2.0 TDI Common Rail

Број на цилиндри: 4

Зафатнина на моторот: 1,968 cm³

Моќност: kW (KS): 75 (102)

Менувач: 6-Мануелен

Погон: напред

Максимална брзина: 175 km / h

Потрошувачка на гориво: 6.0/3.9/4.7 l/100 km

Капацитет на резервоар: 50 l

Меѓускино растојание: 2,755 mm


Боја на возилото: Сребрена Металик

СЕРИСКА ОПРЕМА

- » Делумно поцинкувана каросерија
- » Црни пластични браници
- » Надворешни ретровизори црна боја, рачки на вратите во боја на возилото
- » Подготовка за кровни шини
- » Странична десна лизгачка врата
- » Станична лева лизгачка врата
- » Задна единечна врата со прозор, се отвара нагоре
- » Термоизолациони тонирани стакла
- » Диск сопирачки напред и позади
- » ESP Електронска стабилизирачка програма
- » ABS антиблокирачки систем на сопирачките
- » ASR контрола на пролизгување
- » MSR контрола на влечниот вртежен момент
- » EDL електронска блокада на диференцијалот
- » Помош при тргнување по нагорнина
- » Startstop систем си регенеративно сопирање
- » SCR (Selective Catalytic Reduction) технологија
- » Резервоар 15l за редуцирачки агенс за азотни оксиди AdBlue®
- » Сервоуправувач електромеханички (servotronic)
- » Челични тркала 6.5J x 16, црни; Гуми 205/60 R16 96H XL, со намалено триење, сребрени раткапни
- » Сет за поправка наместо резервна гума
- » Воздушно перниче за возач и совозач, совозачкото со можност за деактивирање
- » Странични и завесни воздушни перничиња за возач и совозач, завесни перничиња за надворешните седишта во патничкиот простор

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА

- » Резервна гума под возилото
- » Фарбани браници во боја на возилото
- » Електричен дополнителен грејач на воздухот



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

- » Мултифункционален волан со контрола на радио, борд компјутер и телефон
- » Фабричко обложување на седиштата "Double grid"
- » Стандардни седишта во кабина
- » Висинско подесување на возачкото седиште
- » Асиметрично поделени седишта во 1та редица, 1/3 до 2/3 преклопливи и поместливи
- » Теписон на подот во возачката кабина
- » Теписон на подот во патничкиот/товарниот простор
- » Демонтажна роло полица за багажниот простор
- » Регулација на волан висинско и длабинско
- » H7 Халогени фарови со двојна оптика
- » Автоматска вклучување на фаровите со одделни дневни светла
- » Регулација на висината на фаровите
- » Електронска заштита имобилајзер "Транспондер"
- » Систем за детекција на замор на возачот
- » Бордкомпјутер "Плус"
- » Звучен и светлосен сигнал за неврзани појаси за возач и совозач
- » Бришачи на ветробранското стакло со сензор за светлина
- » Електрика на предни прозори
- » Надворешните ретровизори со електрично подесување и загревање
- » Централно заклучување со далечинско управување
- » Втор клуч со далечинско управување
- » Радио систем "Composition Audio" со (6.5инчен) екран во боја чувствителен на допир (бројот на звучниците е различен кај различни изведби)
- » Подготовка за мобилен телефон Bluetooth
- » LED светло за читање во патничкиот простор
- » Комфорно обложување на страниците во патничкиот простор

- » Полуавтоматски клима уред - Climatic
- » eCall - систем за повик во случај на незгода
- » Мултифункционален кожен волан
- » Систем за регулација на брзина-темпомат
- » 2 USB приклучоци од задната страна на централната конзола
- » Наслон за раце централната конзола со висинско и должинско подесување
- » Задна дупла крилна врата со прозори
- » Црни кровни шини
- » Затемнети стакла во патничкиот простор
- » Пушачки пакет
- » Зголемување на носивоста

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

27.870 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкуирани давачки
Возилото е со право на поврат на ДДВ

1.722.366 денари

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 734
Тел. 02 26 03 725

office@porsche.com.mk
www.volkswagen.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia